



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Четврток, 1 октомври 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 53

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 24 динари. — Преплатата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11736

558.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кој ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и со индивидуални производители што пченката ја продаваат преку организациите на здружен труд (со натамошниот текст: производителите) им се обезбедува за пченка од родот на 1981 година заштитна цена 8,50 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините на пченка од родот на 1981 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира за пченка испорачана во септември, октомври и ноември 1981 година. Таа цена се зголемува за секој следен месец, почнувајќи од декември 1981 година па до мај 1982 година, и тоа за 0,056 динари по еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1982 година се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд на која ѝ ја продаваат пченката, и тоа за пченка зрела, здрава, без знакови на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана односно за добиточна исхрана, незаразена од житни болести и штетници, со квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува со решетање преку сито чии отвори се со пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 1 на оваа одлука, заштитната цена за процентот на влагата под или над предвидениот процент ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5%, цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците за сушење се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителите и купувачите.

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно со зголемувањето на процентот на дефектните зрна и другите примеси. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има помал или поголем процент на кршени зрна, цената се зголемува или намалува за процентот на кршените зрна, и тоа за 0,25 за секој процент на кршените зрна.

5. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат пченка од родот на 1981 година по цената од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорот производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и со преработка на пченка, а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорот е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објанувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 392

25 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

559.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за оризова арпа од родот на 1981 година заштитни цени, и тоа:

	Дин/kg
1) за I класа	16,36
2) за II класа	15,76
3) за III класа	15,00

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините на оризова арпа што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница — по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава без дефектни и оштетени зрна, незаразена од болести или штетници, со следниот квалитет:

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;  
2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;  
3) за III класа — различни сорти, со над 15% црвени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотии или влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотии или влага ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

4. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат оризова арпа од родот на 1981 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на оризова арпа — а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација, за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите склучени според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 393  
25 септември 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убиариќ, с. р.

560.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) за шеќерната репа од родот на 1981 година им се обезбедува заштитна цена од 1,62 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количествата шеќерна репа од родот на 1981 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа одлука ќе се зголемува, односно намалува за 0,1045 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чистата шеќерна репа, по одбивањето на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно одрежани глави, лисја, жилички и опавчиња, франко натоварна станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, при железничка, бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

3. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат шеќерна репа од родот на 1981 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количества што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет и преработка на шеќерна репа до количествата утврдени со билансите на

републиките и со билансите на автономните покраини, додека над тие количества откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени по став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени по став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 391  
25 септември 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с.р.

561.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛЕНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат сончоглед, соја и маслена репка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за сончоглед, соја и маслена репка од родот на 1981 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) сончоглед	15,30
2) соја	16,65
3) маслена репка	15,30

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата сончоглед, соја и маслена репка од родот на 1981 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончогледот кој содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;
- 2) сојата која содржи 13% влага и 2% нечистотија;
- 3) маслената репка која содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За сончогледот за секој процент на содржина на масло над или под 40% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или си намалува за 0,3825 динари по еден килограм.

За секој процент на влага над или под 11% и за секој процент на нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент на влага над или под 13% и 2% нечистотија за соја и за секој процент на влага над или под 7% и 2% нечистотија за маслена репка, цените се зголемуваат или намалуваат за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука по еден килограм сончоглед, соја и маслена репка.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја и маслена репка франко магазин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

4. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат сончоглед, соја и маслена репка од родот на 1981 година по цените од точка 1 на оваа одлука до количествата што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет и преработка на сончоглед, соја и маслена репка, а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, над тие количества откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор помеѓу Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени по став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиките, односно на автономните покраини на чија територија се наоѓа седиштето на производителот. Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 377  
25 септември 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с.р.

562.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кој ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за суров тутун од

родот на 1981 година им се обезбедува заштитна цена во просек од 83,70 динари за еден килограм.

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата тутун од родот на 1981 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Купувачите и производителите се должни при преземањето на тутун да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61).

3. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров тутун од родот на 1981 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет и преработка на суров тутун, а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количества откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, организацијата за резерви на републиките и организацијата за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени по став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 394

25 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убипариќ, с. р.

563.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуалните производители, како и на индивидуалните производители кои пченицата ја продаваат преку организациите на здружен труд (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за

пченицата од родот на 1982 година заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од I класа	9,70
2) пченица од II класа	9,45
3) пченица од III класа	9,20

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините пченица од родот на 1982 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за пченицата испорачана во месец јули. За секој нареден месец, почнувајќи од месец август, а заклучно со месец мај на наредната година, цените се зголемуваат за 0,051 динари за килограм.

Во месец јуни се применуваат цените од месец мај.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата за местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд на која и ја продаваат пченицата.

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и вт вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, незаразена од пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченица:

1) од I класа — ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 40%;

2) од II класа — ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 30%;

3) од III класа — ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 18.

5. Ако пченицата има поголем или помал процент на уродица, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точка 4 на оваа одлука, за процентот на уродицата нечистотијата или влагата цената ќе се намали, односно ќе се наголеми за истиот процент. Кршени зрна помали од половина се сметаат како уродица.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 4 на оваа одлука, заштитната цена се зголемува, односно се намалува за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат во предвид. За пченицата што има хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

За пченицата која има процент на влага од 14% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците за сушењето се утврдуваат со договор помеѓу производителот и купувачот.

За гламосапа пченица во поголем степен и за замачканост и запаливост на пченицата цената ќе се намали до 5%.

6. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ја купуваат пченицата од родот на 1982 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договараат производителите

и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на пченицата, а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежните организации за резерви на републиките, односно на автономните покраини на чијашто територија е седиштето на производителот. Рок за регистрација е 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 395

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

564.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за пченицата од родот на 1982 година, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од I класа	9,70
2) пченица од II класа	9,45
3) пченица од III класа	9,20

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и во прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производителите добиени со преработка на пченица.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за пченица испорачана во месец јули. За секој следен месец, почнувајќи од месец август, а заклучно со месец мај од наредната година, цените се зголемуваат за 0,051 динар за килограм.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон наговарна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата, за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд која врши откуп.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за зрела пченица, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и мирис, употреблива за човешка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска тежина, 2% уродица и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченицата од:

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 40;

2) II класа — ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 30;

3) III класа — ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 18.

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на уродица, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точка 3 од оваа одлука, цената ќе се намали за процентот на уродицата, нечистотијата или влагата, односно ќе се зголеми за истиот процент. Кршените зрна помали од половината се сметаат како уродица.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 3 од оваа одлука, продажната цена ќе се зголеми, односно намали за 0,5% за секој килограм над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. За пченицата која има хектолитарска тежина поголема од 80 kg се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

За пченицата која има процент на влага поголем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор помеѓу производителот и купувачот.

За главноста на пченицата во повисок степен и за замачканоста и извалканоста на пченицата цената ќе се намали до 5%.

5. Купувачите и производителите ги регулираат со договор роковите на преземањето и другите услови за испорака на пченицата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 401

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

565.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и со индивидуалните производители што пченката ја продаваат преку организации на здружен труд (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува

за пченката од родот на 1982 година заштитна цена од 7,65 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините пченка од родот на 1982 година кои производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира за пченката испорачана во септември, октомври и ноември 1982 година. Таа цена се зголемува за секој следен месец, почнувајќи од декември 1982 година па до мај 1983 година, и тоа за 0,051 динар за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1983 година се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата, за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд на која пченката ѝ ја продаваат, и тоа за зрела пченка, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, со квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува со сееење низ решето чии отвори имаат пречник 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 од оваа одлука, заштитната цена ќе се намали за процентот на влагата под или над предвидениот процент, односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5%, цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

Ако пченката има процент на дефектни зрна и на други примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно со зголемувањето на процентот на дефектните зрна и на другите примеси. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има поголем процент на кршени зрна, од 4%, цената се намалува за процентот на кршените зрна, и тоа за 0,25 за секој процент на кршените зрна.

5. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кој ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат пченка од родот на 1982 година по цената од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на пченка, а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно автономната

покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 396  
30 септември 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Икониќ, с. р.

## 566.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена од 8,50 динари за пченка од родот на 1982 година, што ќе служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на пченка.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на пченката испорачана во септември, октомври и ноември 1982 година. Таа цена се зголемува за секој нареден месец, почнувајќи од декември 1982 година па до мај 1983 година, и тоа за 0,051 динар за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1983 година се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата во местото на производителот за производителите кои се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд која го врши откупот, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, со квалитет во зрното — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува со решетање низ сито чии отвори се со пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената за процентот на влагата под или над предвидениот процент ќе се намали, односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат и пченка што има процент на влага поголем од 14,5%, со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука за таквата пченка ќе се намали и за трошоците на

сушењето. Трошоците за сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот. Ако пченката има поголем процент на дефектни зрна и други примеси поголеми од 2%, цената ќе се намали соразмерно на зголемувањето на процентот на дефектните зрна и на другите примеси. Дропките се земаат предвид. Ако пченката има повеќе од 4% кршени зрна цената ќе се намали и тоа за 0,25% за секој процент на кршени зрна.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 400

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

567.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за оризова арпа од родот на 1982 година заштитни цени, и тоа:

	Дин/kg
1) за I класа	20,70
2) за II класа	20,07
3) за III класа	18,99

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините оризова арпа што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата — по избор на купувачот и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

- 1) за I класа — од иста сорта, со најмногу 3% дрвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 2) за II класа — од иста сорта, со најмногу 15% дрвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 3) за III класа — од разни сорти, со над 15% дрвени зрна и 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем, односно помал процент на примеси и нечистотија

или влага ќе се намали, односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

4. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат оризова арпа од родот на 1980 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и со преработка на оризова арпа — а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 397

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

568.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1982 година, и тоа за:

	Дин/kg
1) оризова арпа од I класа	23,00
2) оризова арпа од II класа	22,30
3) оризова арпа од III класа	21,10

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на оризова арпа.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — од иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

2) за II класа — од иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

3) за III класа — од разни сорти, со над 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем, односно помал процент на примеси и нечистотија или влага ќе се намали, односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 402

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

Бранислав Иковиќ, с.р

569.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обземаат за шеќерната репа од родот на 1982 година заштитна цена од 1,98 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините шеќерна репа од родот на 1982 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој процент дигестија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно се намалува за 0,1277 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивање на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опашки, франко натоварна станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, со железничка, бродска, односно камбионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за товарење во превозно средство.

3. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кој се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ја купуваат шеќерната репа од родот на 1982 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги доверат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на шеќерната репа — а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чијашто територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите склучени според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 404

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

Бранислав Иковиќ, с.р

570.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена од 2,20 динари за шеќерната репа од родот на 1982 година, што ќе служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производителите добиени со преработка на шеќерна репа.



2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој цел процент дигестија поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно се намалува за 0,1419 динари за еден килограм, со тоа што дропките се земаат предвид.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивање на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисца, жилички и опашки, франко натоварна станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, со железничка, бродска, односно камionsка рампа, кеј или дигалка, подготвена за товарне во превозно средство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 406

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

571.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите за системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот на 1982 година заштитни цени, и тоа за:

	Дин/кг
1) за сончоглед	18,45
2) за соја	19,35
3) за маслодајна репка	17,10

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1982 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед кој содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;
- 2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;
- 3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За сончоглед за секој процент содржина на масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или намалува за 0,461 динар за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент влага над или под 13% и 2% нечистотија за соја и за секој процент влага

над или под 7% и 2% нечистотија за маслодајна репка цените се зголемуваат или се намалуваат за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подрабираат за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

4. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни и заштитни цени во 1981 и 1982 година организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1982 година по цените од точка 1 на оваа одлука до количините што ќе ги договораат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на сончоглед, соја и маслодајна репка, а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите на организациите за резерви склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиките, односно на автономните покраини на чиста територија, е седиштето на производителот. Рок за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 405

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

572.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1982 година, и тоа за:

	Дин/кг
1) сончоглед	20,50
2) соја	21,50
3) маслодајна репка	19,00

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на сончоглед, соја и маслодајна репка.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:  
1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;

2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;

3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За секој процент содржина на масло над или под 40% производителската продажна цена за сончоглед се зголемува, односно се намалува за 0,513 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент влага над или под 13% и 2% нечистотија за соја и за секој процент влага над или под 7% и 2% нечистотија за маслодајна репка цените се зголемуваат, односно се намалуваат за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 410

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

573.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за суровиот памук од родот на 1982 година заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа, со просечен рандман 31	47,00
2) II класа, со просечен рандман 30	39,30
3) III класа, со просечен рандман 30	37,35
4) IV класа, со просечен рандман 28	36,00

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините суров памук од родот

на 1982 година што производителите ќе им ги подудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупното место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров памук од родот на 1982 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров памук — а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини. а над тие количини откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чијашто територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 403

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

574.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за суров памук од родот на 1982 година, и тоа за:

	Дин/kg
1) суров памук од I класа, со просечен рандман 31	52,20
2) суров памук од II класа, со просечен рандман 30	43,70
3) суров памук од III класа, со просечен рандман 30	41,50
4) суров памук од IV класа, со просечен рандман 28	40,00

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основ за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на суров памук.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 411

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

575.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат тутун, сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедува за суров тутун од родот на 1982 година заштитна цена во просек од 99,00 динари за еден килограм.

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количините на тутун од родот на 1982 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Купувачите и производителите се должни, при преземањето на тутунот да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток кон „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61).

3. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров тутун од родот на 1982 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и со преработка на суров тутун — а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 399

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

576.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена во просек од 110,00 динари за суров тутун од родот на 1982 година, што ќе служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на суров тутун.

2. Производителските продажни цени за одделни сорти и класи тутун се утврдуваат во рамките на просекот од точка 1 на оваа одлука.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат франко вагон или франко магацин — по избор на купувачот.

4. Организациите на здружен труд при преземањето на трудот се должни да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток кон „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 407

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

577.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1982 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат во 1982 година заштитни цени за добиток и тоа за:

Дин/кг

жива мера	топла полутка
--------------	------------------

**А. Свињи**

За месести свињи и нивни меѓусебни мелези, врз база на 26% месо на 100 kg жива мера или 33% месо на 100 kg топли полутки

45,74    57,42

За жива мера на свињи што содржат над 26% месо, цената се зголемува за секој процент на месо за 1,74 динари за килограм.

За топли полутки од месести свињи, за секој процент месо над 33% цената се зголемува за 1,91 динар за килограм.

Заштитните цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на свињите што содржат под 26% месо на 100 kg жива мера, или што содржат под 33% месо на 100 kg топли полутки.

Процентот на месото се утврдува на линијата на колењето во однос на кланичната тежина според југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021 под 3 и 5, односно врз основа на дебелината на слојот на сланината, заедно со кожата, измерено на линијата на колењето, и тоа на крстот на местото каде мускулот најмногу влегува во сланината и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на таа вредност на дебелината на сланината, се утврдува процентот на месото според табелата 2 од тој стандард.

**Б. Говеда**

1) За згоени јуниња од благородни раси и за нивните меѓусебни мелези, над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 58%

Дин/кг  
жива мера

60,26

За секој процент на месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно се зголемува за 1,039 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 56%

58,50

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 1,045 динари за килограм.

2) За згоени јуниња од благородни раси и нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:

а) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 58%

60,26

За секој процент месо под или над рандман 58% цената се намалува, односно се зголемува за 1,039 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 56%

58,50

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува односно се зголемува за 1,045 динари за килограм.

3) За згоени постари јуниња (млади говеда) од благородни раси и нивни меѓусебни мелези, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман 58%

58,50

За секој процент месо под или над рандман 58% цената се намалува односно зголемува за 1,009 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман 56%

55,28

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,987 динари за килограм;

4) За згоени помлади јуниња — мелези од расата буша или од други домашни раси (истарска, колубарска, понавска, подолска и гатачка) со благородни раси над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби:

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 54%

53,76

За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,996 динари за килограм.

б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман 52%

50,31

	Дин/kg жива мера	Дин/kg жива мера
За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,968 динари за килограм.		
5) За згоени постари јуниња, млади говеда — мелези од расата буша или други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:		
а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман 54%	52,07	
б) II класа, тежина најмалку 320 kg рандман 48%		40,37
За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно зголемува за 0,841 динар за килограм;		
в) III класа, тежина најмалку 230 kg, рандман 44%		37,03
За секој процент месо под или над рандман 44%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,842 динари за килограм.		
<b>В. Овци</b>		
1) За згоени јагниња, од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниеден млечен заб:		
а) I класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54%		68,16
б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50%		63,86
2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 години старост, што имаат најмногу 2 постојани заба:		
а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52%		60,39
б) II класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48%		51,78
3) За згоени овци и овни, над 2 години старост:		
а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50%		49,50
б) II класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 46%		47,00
2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат на количините на добиток што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите од оваа одлука.		
3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм добиток жива мера или за еден килограм топли полutki, франко натоварено во вагон или камион — по избор на купувачот, во местото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа од последното ранење или најдоцна 2 часа по колењето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 12 часа од последното ранење, од утврдената тежина на говедата и на овците се одбива до 5%, а од утврдената тежина на свињите — до 2%.		
Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:		
1) со југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C.1.021;		
2) со прописите за квалитетот на говедата и на овците за колење, и тоа: PK-E2 (II изменето и дополнетото издание) и JUS E.C.1.022.		
Цените од точка 1 на оваа одлука не се применуваат на грлата кај кои постојат скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на колењето.		

4. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат добиток по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договораат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и со преработка на добиток до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе изврши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договорот на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 412

30 септември 1981 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
**Бранислав Иконик, с. р.**

578.

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84, став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1982 ГОДИНА**

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за добиток и тоа за:

**А. Свињи**

Месести свињи и нивни меѓусебни мелези врз база на 26% месо на 100 kg жива мера или 33% месо на 100 kg топли полутки

	Дин/kg
жива мера	
топла полутка	
50,18	63,69

За жива мера на свињи што содржат над 26% месо, цената за секој процент месо се зголемува за 1,93 динари за килограм.

За топли полутки од месести свињи, за секој процент месо над 33% цената се зголемува за 2,12 динари за килограм.

Производителските продажни цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на свињите што содржат помалку од 26% на 100 kg жива мера, или што содржат помалку 33% месо на 100 kg топли полутки.

Процентот на месото се утврдува на линијата на колењето во однос на класичната тежина според југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.Q21, под 3 и 5, односно врз основа на дебелината на слојот на сланината, заедно со кожата, измерено на линијата на колењето, и тоа: на крстот на местото каде мускулот најмногу влегува во сланина и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на тие вредности на дебелината на сланината се утврдува процентот на месото според табелата 2 од тој стандард.

**Б. Говеда**

Дин/kg  
жива мера

1) Згоени телиња од благородни раси и нивни меѓусебни мелези — вкрстени до 6 месеци старост:

а) Ia класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 62%	76,12
б) I класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 62%	72,18

2) Згоени јуниња од благородни раси и нивни меѓусебни мелези — вкрстени над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 58%	66,90
---	-------

За секој процент месо под или над рандман 58% цената се намалува, односно се зголемува за 1,153 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 56%	65,00
--	-------

За секој процент месо под или над рандман 56% цената се намалува, односно се зголемува за 1,161 динар за килограм;

3) Згоени јуниња од благородни раси и нивни меѓусебни мелези — вкрстени над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 58%	66,90
---	-------

	Дин/kg жива мера		Дин/kg жива мера
За секој процент месо под или над рандман 58% цената се намалува, односно се зголемува за 1,153 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 54% цената се намалува, односно се зголемува за 1,071 динар за килограм;	
б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 56%	65,00	б) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 50%	53,90
За секој процент месо под или над рандман 56% цената се намалува, односно се зголемува за 1,161 динар за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 50% цената се намалува, односно се зголемува за 1,078 динари за килограм;	
4) Згоени постари јуниња (млади говеда) од благородни раси и нивни мезосебни мелези — вкрстени, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:		8) Згоени телиња до 6 месеци старост, од расата буша:	
а) Ia класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман 58%	65,00	а) I класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 54%	59,80
За секој процент месо под или над рандман 58% цената се намалува, односно се зголемува за 1,161 динар за килограм;		б) II класа, со тежина најмалку 60 kg, рандман 52%	57,15
б) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман 56%	61,75	9) Згоени јуниња, над 6 до 18 месеци старост, од расата буша, со млечни заби:	
За секој процент месо под или над рандман 56% цената се намалува односно се зголемува за 1,103 динари, за килограм;		а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 52%	55,25
5) Згоени телиња — мелези од расата буша или од другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси до 6 месеци старост:		За секој процент месо под или над рандман 52% цената се намалува односно се зголемува за 1,063 динари за килограм;	
а) I класа, тежина најмалку 90 kg, рандман 56%	63,05	б) II класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 48%	50,65
б) II класа, тежина најмалку 90 kg, рандман 54%	59,80	За секој процент месо под или над рандман 48% цената се намалува, односно се зголемува за 1,055 динари за килограм;	
6) Згоени млади јуниња — мелези од расата буша или од другите домашни раси, (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби:		10) Згоени постари јуниња — млади говеда од расата буша, над 18 до 36 месеци старост со најмногу 4 постојани заби:	
а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 54%	59,80	а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман 52%	51,32
За секој процент месо под или над рандман 54% цената се намалува, односно се зголемува за 1,107 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 52% цената се намалува, односно се зголемува за 0,987 динари за килограм;	
б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман 52%	55,90	б) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман 48%	48,07
За секој процент месо под или над рандман 52% цената се намалува, односно се зголемува за 1,075 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 48% цената се намалува односно се зголемува за 1,001 динар за килограм;	
7) Згоени постари јуниња, млади говеда — мелези од расата буша или од другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 26 месеци старост со најмногу 4 постојани заби:		11) Други категории говеда, постари од три години:	
а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман 54%	57,82	а) I класа, тежина најмалку 360 kg, рандман 50%	48,75
		За секој процент месо под или над рандман 50% цената се намалува, односно се зголемува за 0,975 динари за килограм;	
		б) II класа, тежина најмалку 320 kg, рандман 48%	44,82
		За секој процент месо под или над рандманот од 48% цената се намалува односно се зголемува за 0,934 динари за килограм;	
		в) III класа, тежина најмалку 230 kg, рандман 44%	41,16

Дин/kg  
жива мера

579.

За секој процент месо под или над рандман 44% цената се намалува, односно се зголемува за 0,935 динари за килограм;

**В. Овци**

1) Згоени јагниња, од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниеден млечен заб:

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54% 75,90

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50% 70,95

2) Згоени шилежиња, над 1 до 2 години старост, што имаат најмногу 2 постојани заба:

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52% 67,10

б) II класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48% 62,24

3) Згоени овци и овни, над 2 години старост:

а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg рандман најмалку 50% 55,00

б) II класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg рандман најмалку 46% 52,25

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на добиток.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм добиток жива мера или за еден килограм топла полутка, франко натоварено во вагон или камион — по избор на купувачот во местото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа од последното ранење или најдоцна 2 часа по колењето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 12 часа од последното ранење, од утврдената тежина на говедата и на овците се одбиваат до 5%, а од утврдената тежина на свињите — до 2%.

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:

1) со југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка JUS E.C1 021;

2) со прописите за квалитетот на говедата и на овците за колење, и тоа: РК-Е2 (II изменето и дополнето издание) и JUS E.C1 022.

Цените од точка 1 на оваа одлука не се применуваат на грлата кај кои постојат скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на колењето.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 409  
30 септември 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с.р.

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81) во врска со член 64 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1982 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во наредниот текст — производители) им се обезбедуваат во 1982 година заштитни цени за волна, и тоа за:

	Дин/kg
1) волна мерино екстра класа	160 40
2) волна мерино I класа	139,50
3) волна полумерино Ia класа	126 95
4) волна полумерино Ib класа	106 00
5) волна цигаја IIa класа	85 10
6) волна цигаја IIb класа	76 70
7) волна руда праменка IIIa класа	66 95
8) волна руда праменка IIIb класа	65 60

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат за количините на волна што производителите ќе им ги поврдат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

3. Цените за волна стрижена од јагниња (јариња) од иста класа, се пониски за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за волна во боја од иста класа, се пониски за 15% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за бела табачка волна се пониски за 30%, а цените за табачка волна во боја или шарена — за 40% од соодветната цена за ручка волна, ако поврди симнување со хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот спогодувано ја утврдуваат цената, споредно на оштетувањето.

4. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS FBI 012, донесен со Решението за југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго пловно средство во местото на продавачот — по избор на купувачот.

6. Согласно со член 6 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ја купуваат волната по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на волна и со преработка — а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини, а над тие количини



откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст Дирекцијата).

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите од став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно кај организацијата за резерви на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рок за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 398

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

580.

Врз основа на член 8 став 1 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1982 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за волна, и тоа за:

	Дин/kg
1) волна мерино екстра класа	178,25
2) волна мерино I класа	155,00
3) волна полумерино Ia класа	141,05
4) волна полумерино Ib класа	117,80
5) волна цигаја IIa класа	94,55
6) волна цигаја IIb класа	85,25
7) волна руда праменка IIIa класа	74,40
8) волна руда праменка IIIb класа	72,85

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на волна.

2. Цените за волна стрижена од јагниња (јариња) од иста класа се пониски за 5% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за волна во боја од иста класа се пониски за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за бела табачка волна се пониски за 30%, а цените за табачка волна во боја или шарена — за 40% од соодветната цена за рунска волна, ако поради симнување со хемиски средства волната не е битно оштетена.

3. Цените од точ. 1 и 2 се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS E.B1. 012, донесен со Решението за југословен-

ските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство во местото на предавачот — по избор на купувачот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 408

30 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

581.

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 83 точка 3 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница на работите на цените донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена од 8,50 динари за пченката од родот на 1981 година, што ќе служи како основ за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на пченка.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на пченката испорачана во септември, октомври и ноември 1981 година. Таа цена се зголемува за секој месец, почнувајќи од декември 1981 година па до мај 1982 година и тоа за 0,056 динари за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1982 година ќе се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата, во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за зрела пченка, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, односно за доброточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, со квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува со сееење низ решето чии отвори имаат пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 од оваа одлука, цената ќе се намали за процентот на влагата под или над предвидениот процент, односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Купувачите можат, по исклучок, да ја преземаат и пченката која има процент на влага поголема од 14,5% со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука на таквата пченка ќе ѝ се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

Ако пченката има процент на дефектни зрна и на други примеси поголем од 2% цената ќе се намали сразмерно со зголемувањето на процентот на дефектните зрна и на другите примеси. Дропките се земаат предвид. Ако пченката има поголем процент на кршени зрна од 4% цената ќе се намали и тоа за 0,25% за секој процент на кршените зрна.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3311/1  
30 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Советот на Сојуз-  
ната заедница за ра-  
ботите на цените,  
Илијаз Куртешки, с. р.

582.

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/87), во врска со член 83 точка 3 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работите на цените донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1981 година, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа	18,18
2) II класа	17,50
3) III класа	16,70

Цените од точка 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на оризова арпа.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата во местото на производителот за производителите кои се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — од иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

2) за II класа — од иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3) за III класа — од разни сорти, со над 15% црвени зрна и 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем, односно помал процент на примеси и нечистотија или влага ќе се намали, односно зголеми за ист процент. Дропките се земаат предвид.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3111/5  
30 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Советот на  
Сојузната заедница за  
работите на цените,  
Илијаз Куртешки, с. р.

583.

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 83 точка 3 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работите на цените донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1981 година, и тоа:

	Дин/kg
1) за сончоглед	17
2) за соја	18,50
3) за маслодајна репка	17

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на сончоглед, соја и маслодајна репка.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;

2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;

3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија;

За секој процент содржина на масло над или под 40% производителската продажна цена за сончоглед се зголемува, односно се намалува за 0,425 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончо-глед, за секој процент влага над или под 13% и 2% нечистотија за соја и за секој процент влага над или под 7% и 2% нечистотија за маслодајна репка, цените се зголемуваат, односно се намалуваат за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончо-глед, соја, и маслодајна репка.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3111/2

30 септември 1981 година

Белград

Претседател  
на Советот на  
Сојузната заедница за  
работите на цените,  
Илијаз Куртешки, с. р.

584.

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 83 точка 3 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работите на цените донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена од 1,80 динари за шеќерна репа од родот на 1981 година, која ќе служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на шеќерна репа.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој цел процент на дигестија поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно се намалува за 0,1161 динари за еден килограм, со тоа што дропките се земаат предвид.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репа по одбивање на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опашки, франко натоварна станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, со железничка, бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3111/3

30 септември 1981 година

Белград

Претседател  
на Советот на Сојузната  
заедница за работите на  
цените,  
Илијаз Куртешки, с. р.

585.

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за определување на земјоделските производи како производи од посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат производителски продажни цени и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81), во врска со член 83 точка 3 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работите на цените донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена во просек од 93 динари за суров тутун од родот на 1981 година, која ќе служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање во откупот и прометот на тие производи, како и за формирање на цените на производите добиени со преработка на суров тутун.

2. Производителските продажни цени за одделни сорти и класи тутун се утврдуваат во рамките на просекот од точка 1 на оваа одлука.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат франко вагон или франко магацин — по избор на купувачот.

4. Организациите на здружен труд при преземањето на тутунот се должни да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток кон „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3311/4

30 септември 1981 година

Белград

Претседател  
на Советот на Сојузната  
заедница за работите на  
цените,  
Илијаз Куртешки, с. р.

586.

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

1 Во Решението за утврдување на Листата на отровите што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/77, 53/78, 47/80 и 2/81) во Листата на отровите што можат да се пуштаат во промет, која претставува составен дел на тоа решение по редниот број 499 се додаваат 73 нови редни броеви, кои гласат:

1	2	3	4	5	6
500	АЛУМИНИУМ-ЕТИЛФОСФИТ алуминиум-трис (етил-фосфонат)				+
501	АМОНИУМ И АЛКАЛНИ ПЕРСУЛФАТИ диамониум, дикалиум и динатриум пероксиди- сулфат			+	од 16% до 30%
502	АМОНИУМ-ТИОГЛИКОЛАТ амониум-меркаптоацетат			+	од 15% до 20%
503	АЗАМЕТИФОС S-/6-хлор-2-окси-оксазол-(4,5-b)-пиридин-3-ил- -метил/-0,0-диметил фосфоротиоат				од 1,5%
504	БЕНЗИЛ-САЛИЦИЛАТ бинзил-о-хидроксибензоат				од 10%
505	БЕНЗОКАИН етил-р-аминобензоат			+	од 1% до 2%
506	БРОМНИТРОДИОКСАН 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан			+	од 0,2% до 1%
507	БУТИЛЕН-ТЕТРАХИДРОФУРФУРАЛ 2,3,4,5-бис-(2-бутилен)-тетрахидрофурфурал				од 2%
508	БУТОКСИЕТАНОЛ 2-бутоксietанол				од 20%
509	1-(2-ЦИАНО-2-МЕТОКСИ-ИМИНОАЦЕТИЛ)- -3-ЕТИЛУРЕА				+
510	ЦИНК-ФЕНОЛСУЛФОНАТ цинк-сулфокарболат			+	од 8% до 10%
511	ЦИНК-ХЛОРИД ZnCl <sub>2</sub>			+	од 1% до 5%
512	ЦИНК-СУЛФАТ Zn SO <sub>4</sub>			+	од 1,5% до 5%
513	ЦИНОКСАТ 2-етоксиетил-р-метоксицинамат				од 10%
514	ДАМИНОЗИД N-диметиламиносукцинамид				+
515	ДЕХИДРООЦЕТНА КИСЕЛИНА И СОЛИ 3-ацетил-6-метил (2H) пиран-2,4 (3H) дион			+	од 0,5% до 5%
516	ДИБЕНЗТИОФЕН дифениленсулфид			+	од 6% до 6,5%
517	ДИЕТИЛБЕНЗАМИД N,N-диетилбензамид				од 20%
518	ДИЕТИЛКАПРИЛАМИД N,N-диетилкаприламид				од 20%
519	ДИХЛОРКСИЛЕНОЛ 2,4-дихлор-3,5-диметилфенол				од 2%
520	ДЕМЕТОКСИТЕТРАХИДРОФУРАН 2,5-диметокситетрахидрофурал				од 1,2%
521	ДИНОТЕРВ 2-терц. бутил-4,6-динитрофенол	+	до 20%		
522	ДОМАЗОЛИН 2-(3,6-диметокси-2,4-диметилбензил)-2-имидазо- лин			+	од 0,1% до 5%
523	ДОМИФЕН-БРОМИД додецилдиметил-(2-фенокси-етил)-амониум- -бромид			+	од 5% до 20%
524	ЕТАНОЛАМИНТИОГЛИКОЛАТ моноетаноламинтиогликолат			+	од 15% до 20%
525	ЕТИЛДИЕТИЛАМИНОВЕНЗОАТ			+	од 1% до 2%
526	ЕТИЛДИМЕТИЛАМИНОВЕНЗОАТ				од 1%
527	ЕУКАЛИПТОЛ 1,3,3-триметил-2-оксабицикло-(2,2,2)-октан				од 3%
528	2-ФЕНОКСИЕТАНОЛ етиленгликол-монофенилтер				од 10%
529	ФЕНТИХЛОР 2,2-тиобис-(4-хлорфенол)				од 1%
530	ФОСФОНСКА КИСЕЛИНА 1-хидроксиетан-1,1-дифосфонска киселина				од 1%

1	2	3	4	5	6
531	ГЛИОКСАЛ 1,2-етандиал				од 3%
532	ГЛИОКСИДНА КИСЕЛИНА			+	од 2% до 3%
533	ХЕКСАХИДРОТРИАЗИН-АЦЕТАЛ 1,3,5-триоксаetil-хексахидротриазин			+	од 0,5% до 1%
534	ХЛОРАЛИЛМЕТЕНАМИНХЛОРИД 1-(3-хлоралил)-3,5,7-триаза-1-азоина-адамантан-хлорид (цис изомер)				од 1%
535	ХЛОРФЕНОКСЕТОЛ 2-(хлорфенокси)-етанол				од 1%
536	ХЛОРФЛУРЕНОЛ метилестер 2-хлор-9-хидрокси-флорен-9-карбоксилна киселина				+
537	ХЛОРХЕКСИДИН-ГЛУКОНАТ 1,6-бис (p-хлорфенилдигванидо)-хексан диглуко-нат				од 4%
538	ХЛОРХЕКСИДИН-ХЛОРИД 1,6-бис (p-хлорфенилдигванидо)-хексан дихло-рид				од 4%
539	ЛОКСИНИЛ ОКТАНОАТ 4-цијано-2,6-ди-јодфенил-октаноат		+		
540	КАЛЦИУМ-ТИОГЛИКОЛАТ			+	од 15% до 20%
541	КАЛИУМ-ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРАТ калиум-дихлор-S-триазинтрион				од 20%
542	КАМФОР 2-оско-1,7,7-триметилбицикло-(2.2.1)-хептан				од 5%
543	ЛАУРИЛПИРИДИНИУМ-ХЛОРИД 1-додецилпиридиниум-хлорид			+	од 5% до 10%
544	ЛАУРОИЛПИРИДОКСОЛ-ДИАЦЕТАТ 2-метил-3-лауроилокси-4,5-дицетоксиметилпи-ридин				од 5%
545	ЛИТИУМ-ХИДРОКСИД LiOH			+	од 5% до 6%
546	ЛИТИУМ-ТИОГЛИКОЛАТ		+	од 7% до 8%	од 6% до 7%
547	МЕНТОЛ 5-метил-2-(1-метилетил)-циклохексанол				од 5%
548	МЕТАЛАКСИЛ метил-N-(2-метоксикарбети)-N-(2,6-ксилил)-DL-валеријат				+
549	МЕТИЛФЕНИЛБЕНЗОКСАЗОН				од 5%
550	(МОНОТРИХЛОР)-ТЕТРА-(МОНОКАЛИУМ-ДИХЛОР)-ПЕНТАИЗОЦИЈАНУРАТ 1,3,-трихлор-S-триазин-2,4,6-трион-тетракалиум-3,5-дихлор-S-триазин-2,4,6-трион				од 20%
551	НАТРИУМ-ФОСФОНАТ тетранатриум-1-хидроксиетан-1,1-дифосфонат			+	од 1% до 2%
552	НАТРИУМ-МОНОФЛУОРФОСФАТ			+	од 1% до 2%
553	ОКТАХЛОРИДИПРОПИЛ-ЕТЕР бис-2,3,3,3-тетрахлор-пропил-етер				од 5%
554	ОКТИЛБИЦИКЛОХЕПТЕН-ДИКАРБОКСИМИД N-(2-етилхексил)-морбори-5-ен-2,3-дикарбоксимид				од 5%
555	ПЕРМЕТРИН 3-феноксибензил-2-(2,2-дихлорвинил)-3,3-диметилциклопропан-1-карбоксилат (однос цис и транс изомера = 25 : 75)			+	од 2% до 25%
556	ПОЛИОКСИМЕТИЛЕНГЛИКОЛ смеса на полимери ди и триокси метиленгликол			+	од 1% до 5%
557	РЕЗОРЦИНОЛ-АЦЕТАТ 1,3-бензедиол моноацетат				од 3%
558	САЛОЛ фенил-салицилат				од 15%
559	СТРОНИУМ-ХИДРОКСИД Sr(OH) <sub>2</sub>				од 10%

1	2	3	4	5	6
560	СТРОНЦИУМ-ТИОГЛИКОЛАТ		+	од 15% до 20%	
561	СУКЦИНДИАЛДЕХИД бутадиал			од 1,2%	
562	СУЛФОКСИД 5-/2-(октилсулфинил)- пропил-/1,3-бензодиоксол			од 1%	
563	ТЕТРАХИДРОКСИБЕНЗОФЕНОН 2,2',4,4'-тетрахидрокси-бензофенон			од 5%	
564	ТИАБЕНДАЗОЛ 2-(триазол-4-ил)-бензимидазол				+
565	ТИМОЛ 5-метил-2-(1-метилетил)-фенол			од 5%	
566	ТИОМЛЕЧНА КИСЕЛИНА 2-меркаптопропионска киселина		+	од 10% до 20%	
567	О-ТОЛУИЛБИГВАНИДИН 2-метил-фенил-N-бигванидин			од 1%	
568	ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-БЕНЗОАТ	+	од 5% до 20%	од 0,5% до 5%	
569	ТРИХЛОРКАРБАН N-(4-хлорфенил)-N'-(3,4-дихлорфенил)-уреа			од 2%	
570	ТРИХЛОРФЕНОЛ 2,4,6-трихлорфенол		+	од 2% до 3%	
571	ТРИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА трихлоро-S-триазин-трион		+	од 15% до 16%	
572	ТРИХЛОРСАЛИЦИЛАНИЛИД			од 2%	

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1494  
21 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и соци-  
јална заштита,  
Светозар Пековски, с. р.

587.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), член 42 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/76) и член 51 ст. 2 и 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

### О П Л У К А

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕ ВО ДЕПОЗИТ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ НА СМЕТКИТЕ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА И ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕСКАМАТЕН КРЕДИТ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА ШТО ГИ ДЕПОНИРА ДЕВИЗИТЕ**

1. Во Одлуката за начинот на примање во депозит на граѓаните што се водат на сметките на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит на овластената банка што ги депонира девизите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/81), во точка 6 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Пресметката на остварениот прилив и одлив на девизи во периодот од став 1 односно од став 2 на оваа точка, банката им ја доставува на Народната

банка на Југославија и на надлежната народна банка во рок од 15 дена по истекот на тој период.“

2. Точка 14 се брише.

3. Во точка 15 став 1 по зборовите: „ќе извршат“ заширката и зборовите: „по спроведената постапка од точка 14 на оваа одлука“, се бришат, а зборовите: „1981 година до денот на влегувањето во сила на оваа одлука“, се заменуваат со зборовите: „до 31 август 1981 година.“

4. Во точка 17 на крајот наместо точка се става заширката и се додаваат зборовите: „како и регулирање на односите со банките што не ќе склучат договор за депоирање на девизи во смисла на оваа одлука, или со тој договор не ќе ги опфатат сите валути што до влегувањето во сила на оваа одлука се депоирани кај Народната банка на Југославија.“

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 54  
18 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Советот на  
гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ**

#### I

Се отповикува

Коле Чашуле од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна Република Бразил.

#### II

Се назначува

Воислав Пекиќ, помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна Република Бразил.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 21

7 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, c. p.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА**

#### I

Се отповикува

Драги Трајановски од должности извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка.

#### II

Се назначува

Владимир Бабшек, член на Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 22

8 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, c. p.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА**

#### I

Се отповикува

Радивое Марковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Замбија.

#### II

Се назначува

Александар Воиновиќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Замбија.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 23

16 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, c. p.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

## У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА**

## I

Се отповикува

Новак Прибиќевиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија.

## II

Се назначува

Милорад Пешиќ, заменик на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 24

17 септември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
553. Одлука за заштитната цена за пченка од родот на 1981 година — — — — —	1441
559. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1981 година — — — — —	1442
560. Одлука за заштитната цена за шеќерна репа од родот на 1981 година — — — — —	1442
561. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја и маслена репка од родот на 1981 година — — — — —	1443
562. Одлука за заштитните цени за суров тутун од родот на 1981 година — — — — —	1443
563. Одлука за заштитните цени за пченица од родот на 1982 година — — — — —	1444
564. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за пченица од родот на 1982 година — — — — —	1445
565. Одлука за заштитната цена за пченка од родот на 1982 година — — — — —	1445
566. Одлука за утврдување на производителската продажна цена за пченка од родот на 1982 година — — — — —	1446
567. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1982 година — — — — —	1447
568. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1982 година — — — — —	1447
569. Одлука за заштитната цена за шеќерна репа од родот на 1982 година — — — — —	1448
570. Одлука за утврдување на производителската продажна цена за шеќерна репа од родот на 1982 година — — — — —	1448
571. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1982 година — — — — —	1449
572. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1982 година — — — — —	1449
573. Одлука за заштитните цени за суров памук од родот на 1982 година — — — — —	1450
574. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за суров памук од родот на 1982 година — — — — —	1450
575. Одлука за заштитната цена за суров тутун од родот на 1982 година — — — — —	1451
576. Одлука за утврдување на производителската продажна цена за суров тутун од родот на 1982 година — — — — —	1451
577. Одлука за заштитните цени за добиток за 1982 година — — — — —	1452
578. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за добиток за 1982 година — — — — —	1454
579. Одлука за заштитните цени за волна за 1982 година — — — — —	1454
580. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за волна за 1982 година — — — — —	1457
581. Одлука за утврдување на производителската продажна цена за пченка од родот на 1981 година — — — — —	1457
582. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1981 година — — — — —	1458
583. Одлука за утврдување на производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1981 година — — — — —	1458
584. Одлука за утврдување на производителската продажна цена за шеќерна репа од родот на 1981 година — — — — —	1459
585. Одлука за утврдување на производителската продажна цена за суров тутун од родот на 1981 година — — — — —	1459
586. Решение за дополние на Решението за утврдување на Листата на отровите што можат да се пуштаат во промет — — — — —	1459
587. Одлука за измени и дополнења на Одлуката за начинот на примање во депозит девизи на граѓаните што се водат на сметките на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит на овластената банка што ги депонира девизите — — — — —	1462
Укази — — — — —	1463